

Поддржувачи на настанот:



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Slow Food® Macedonia



МИ-ВА МЕД



НАПРЕДОК



ПЧЕЛКА



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА
МАКЕДОНСКАТА АВТОХТОНА
МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Apis mellifera macedonica

СООПШТЕНИЕ

„ПЧЕЛАРСКИ ДЕН - ЗНАЕЊЕ И
ДРУЖЕЊЕ 2019“

27 јануари, 2019 година
Скопје



Почитувани,

Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела (*Apis mellifera macedonica*) – MacBee, со задоволство Ви го претставува настанот „Пчеларски ден - знаење и дружење 2019“. Настанот ќе понуди повеќечасовна програма која вклучува презентации од информативен и едукативен карактер.

MacBee веќе неколку години традиционално ја организира манифестацијата „Пчеларски ден - знаење и дружење“, каде на едно место се собрани ценети домашни и странски научни експерти од областа на пчеларството, професионални пчелари и пчеларски ентузијастички и вљубеници во пчеларството. Овој настан претставува одлична можност за надградба на Вашето пчеларско знаење и информирање за активностите на нашето здружение, како и размена на искуства и контакти со домашни и странски пчелари.

Затоа со особена чест Ве покануваме да бидете дел од ова едукативно пчеларско дружење и со Вашето присуство да дадете значаен придонес кон подигнувањето на квалитетот на овој настан.

Со почит,

Организационен Одбор на „Пчеларски ден - знаење и дружење 2019“

Датум:

27 јануари, 2019 година (недела)

Локација:

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
Бул. Александар Македонски б.б.,
нас. Автокоманда, 1000 Скопје
(Амфитеатар број 40)

Регистрација за присуство на настанот:

Цената за учество на настанот изнесува 250 денари. Пчеларските здруженија и организирани групи може да извршат и групна уплата за над 10 учесници по цена од 200 денари, а после уплатата треба да достават соодветна листа на групата на е-mail адресата: macbee.pcelarskiden@gmail.com. На секој учесник ќе му биде доделен сертификат за учество на настанот. Рокот за регистрација за присуство на настанот е до 24 јануари 2019 година или до пополнување на бројот на учесници кој е ограничен на 200 лица.

Начин на регистрација:

Преку уплата на наведената сума на жиро сметката на здружението MacBee на следниов начин:

Примач: Македонско здружение за заштита на македонската автохтона медоносна пчела - с. Негорци, Гевгелија

Банка: Шпаркасе Банка Македонија

Жиро сметки:

250-0010027640-92 денарска,
МК07-250-0010027640-92 девизна

Цел на дознака: Учество на „Пчеларски ден - знаење и дружење 2019“

Програма на настанот:

8:30 - 10:00	РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ
10:00 - 10:15	ОТВОРАЊЕ НА НАСТАНОТ- проф. д-р Вјекослав Танасковиќ, декан на ФЗНХ
10:15 - 10:50	„РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛУЧОЦИ ОД ДОСЕГАШНИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ТЕСТИРАЊА НА MacBee“- Иван Додевски, професионален пчелар, MacBee
10:45 - 11:05	„ОРГАНСКО ПЧЕЛАРСТВО ВО МАКЕДОНИЈА“- дипл. земј. инж. Горан Колев, претставник на ПРОЦЕРТ
11:05 - 11:30	КАФЕ ПАУЗА
11:30 - 12:45	„ПРЕКИН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЛЕГЛО КАКО МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ ПРОТИВ ВАРОА“- дипл. биолог Мартин Габел, Институт за пчеларство, Кирхајн
12:45 - 12:50	ЗАТВОРАЊЕ НА НАСТАНОТ

www.macbee.org

www.facebook.com/macbee.org

macbee.pcelarskiden@gmail.com

